



## ЦЕНОВНИК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ ВО ВНАТРЕШЕН ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ

Тип на пратка	Маса (kg)	Димензии (m <sup>3</sup> )	Прва зона <sup>1</sup>	Втора зона <sup>2</sup> (3 работни дена)
			Со ДДВ	Со ДДВ
Пакет	0 до 1	до 0.005 m <sup>3</sup>	130	130
Пакет	1 до 5	до 0.03 m <sup>3</sup>	160	160
Пакет	5 до 10	до 0.04 m <sup>3</sup>	180	180
Пакет	10 до 20	до 0.06 m <sup>3</sup>	220	220
Пакет	20 до 30	до 0.09 m <sup>3</sup>	270	270
Пакет	30 до 40	до 0.11 m <sup>3</sup>	360	360
Пакет	40 до 50	до 0.15 m <sup>3</sup>	500	500

### ГАБАРИТ

(задолжителна консултација за достапноста на услугата)

Тип на пратка	Маса (kg)	Димензии(m <sup>3</sup> )
	Со ДДВ	Со ДДВ
Пакет	1 КГ X 10 ден.	Волумен X 2000

- Доколку пратката надминува некој од параметрите, се наплаќа според повисоката тарифа
- За пратки кои надминуваат должина над 1,5м задолжителна е консултација со Контакт центар како за достапноста на услугата така и за цената.

## НАПОМЕНА:

Право на промотивен попуст се остварува по 1 (еден) месец користење на поштенска услуга исклучиво со количина над 100 пратки месечно односно со остварен износ од 15.000,00 МКД.

## ЦЕНОВНИК ЗА ИСПОРАКА НА СПЕЦИФИЧНИ ПРАТКИ

Тип на пратка	Прва зона <sup>1</sup>	Втора зона <sup>2</sup> (3 работни дена)
	Со ДДВ	Со ДДВ
<b>Патнички гуми</b>		
Гуми до 14"	100	100
Гуми 15"/16"	120	120
Гуми 17"/18"	140	140
Гуми 19"/20"	160	160
<b>Полутоварни гуми и гуми за Џип</b>		
Гуми до 14"	120	120
Гуми 15"/16"	140	140
Гуми 17"/18"	160	160
Гуми 19"/20"	180	180

- За Фелни се доплаќа 100 денари плус од фелна од цената на гумата.
- Доколку се праќа само 1(една) гума се наплаќа во износ за пар.



## Ценовник за одредени видови на предмети

Тип на пратка	Прва зона <sup>1</sup>
	Со ДДВ
Велосипед	350
Мотор/Скутер	1300
Шофершајбна до 1.4м	400
Хауба/браник	од 350 ден.
Врата	од 450 ден.
Крило	од 300 ден.
Мењач	од 800 ден.
Мотор за возило	од 1500 ден.
Клима 3.5 (две единици)	500
Клима 5.5 (две единици)	800
Клима 7.5 (две единици)	1000
ТВ	според килажа согласно регуларните цени
Машина за перење	500
Машина за садови	500
Шпорет	500
Фрижидер	Од 500
Душек единечен	400
Душек дупли	800
Буре 60 литри	600
Буре 200 литри	2000
Дополнителни услуги	Цена
	Со ДДВ
Потпишана електронска адресница	30
Повратен документ - препорачана пратка	30
Приложување на адресница од архива	150
Провизија за повратен откуп (30 ден. провизија до 3000 ден. откуп)	1.00%
Враќање на неиспорачана/неподигната пратка	Доколку пратката не е платена при испраќање, на враќање се наплаќа 50% од наведената поштарина
Препорачано/непрепорачано писмо до А3 формат	100
Испорака на пратка во точно определена временска рамка (тендер и слично)	500

\* За прием и достава на пратки со специфични димензии и килажа задолжителна е консултација со Контакт центарот поради одредување на можноста и цената за достава.

\* Сите цени се изразени во денари.

\*Цените се од информативен карактер и подлежат на промени



**\* Претставништва на Нова Пошта :**

- Битола, ул. Никола Јонков Вапцаров бр. 18
- Велес, ул. Гоше Органџиев ББ
- Гостивар, ул. ЈНА бр. 143
- Кавадарци, ул. Шишка бр. 174
- Кичево, ул. Маршал Тито бр. 163
- Куманово, ул. Октомвриска Револуција бр. 1
- Охрид, ул. 7-ми Ноември бр.256
- Прилеп, ул. Александар Македонски бр. 405
- Струга, ул. Маркс и Енгелс бр. 35
- Струмица, ул.Гоце Делчев бр. 56
- Тетово, Борис Кидрич локал 14
- Штип, ул. ЈНА бр. 4

**\*Враќање на повратен откуп** следниот работен ден по испорака на пратката со повратен откуп.

**\*Време на испорака на пратки:**

- **Прва зона**<sup>1</sup> испорака следниот работен ден а максимум 48 часа од превземање на пратката.

- **Втора зона**<sup>2</sup> испорака понеделник и четврток односно во рок од 3 (три) работни дена.

<sup>1</sup> **Прва зона** ги опфаќа Скопје, Битола, Струмица, Куманово, Кочани, Штип, Тетово, Гостивар, Гевгелија, Кавадарци, Велес, Прилеп, Струга, Охрид, Кичево, Неготино, Винаца, (градови без села освен наведените градови од Втора зона)

<sup>2</sup> **Втора Зона** ги опфаќа сите останати населени места како и тешко достапни места исклучиво со асфалтна инфраструктура а кои се оддалечени повеќе од 20км од градовите опфатени во <sup>1</sup> **Прва зона**.

Свети Николе, Демир Капија, Крушево, Дебар, Демир Хисар, Берово, Делчево, Пехчево, Мак.Каменица, Крива Паланка, Пробиштип, Кратово, Ресен, Росоман, Македонски Брод, Дојран, Валандово, Градско, Радовиш, Ново Село и сите околни села.

## НАПОМЕНА

**ПРАВО НА ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ СЕ ОСТВАРУВА СО МИНИМУМ 15 ПРАТКИ ВО ТЕКОВНИОТ МЕСЕЦ ОДНОСНО СО ИЗНОС ЗА УСЛУГА ОД МИНИМУМ 1.000 МКД.**

**Нова пошта ДООЕЛ Скопје не сноси одговорност во случај доколку:**

- до оштетување или загубување на пратката дојде како последица на виша сила односно настапување на околности кои Нова пошта не може да ги предвиди или отстрани,
- до доцнење со достава на пратката во рокот, недоставување или доставување на пратката на лице кое не е примач на пратката, дојде како последица на неточна адреса или непотполни податоци за примачот,
- пратката е одземена или уништена од страна на надлежен орган поради тоа што истата содржи забранети супстанции или предмети,
- пратката е оштетена или непотполна во моментот на нејзиното преземање од испраќачот,
- примачот ја прими пратката без било какви приговори,
- испраќачот не ја испочитувал постапката и начинот на пакување и обезбедување на содржината на пратката,
- Доколку при превозот на пратката дојде до оштетување на амбалажата, но не и на содржината на пратката.

\* Ценовникот е од времен карактер. НОВА ПОШТА го задржува правото да изврши промена на ценовникот без претходна најава.

Последна промена 12.03.2022